

Во значењето на поранешната позиција на пратеникот Владо Бучковски, кој втрнчен меѓу чеканот (судот и правдата) и наковалната (политиката и внатрешните односи во СДСМ), владејачката партија бара политичко алиби за слабите параметри во другите области во државата.

Според ова, генералот Методи Стамболиски би требало да претставува колатерална штета, која е предизвикана од страна на амбициозните случувања и препукувања на релација СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.

Поради медиумскиот ефект се занемарува улогата на судот, кој треба да оцени дали има или нема криминал во купувањето резервни делови за тенковите Т-55.



**ГЕНЕРАЛОТ МЕТОДИ СТАМБОЛИСКИ ГИ НАДГЛЕДУВА ВЕЖБОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМ ВО КРИВОЛАК**

# ОТКРОВЕНИЕ Н АРМИЈАТА НА РЕ



Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

**И**нволвирањето на пензионираниот генерал и поранешен началник на Генералштабот на АРМ, Методи Стамболиски, во судската и во политичката афера за купување резервни делови, за сега веќе стопените тенкови Т-55, повеќе димензионален и комплексен проблем, кој по прво ќе ја удри по глава Армијата и Република Македонија, отколку што ќе го повреди него, угледот, дигнитетот или рејтингот на премиерот Никола Груевски.

Наспроти ова, целата шарада која со денови активно се прави, се манифестира и ѝ се сервира на јавноста, а е поврзана со коруптивните односи во купопродажните договори меѓу Министерството за одбрана и МЗТ ФОРП, нема да го врати значењето на правниот статус презумпција на невиност, кој како симбол на демократијата одамна им е одземен на многу небитни единки или граѓани на нашата држава.

Тоа значи дека ова право за ситните души е мртво новороденче, додека за останатите, особено за граѓаните кои чувствуваат дека во себе носат сина пратеничка крв, презумпцијата за невиност претставува "свет грал".

Значи, во овој политички скандал никој не зборува за поимот презумпција на невиност или за состојбата во правосудството, туку за тоа дали генералот ќе излезе од затворот "Шутка" или за Владо Бучковски, кој според една пратеничка од Тетово наместо да одговара за многу други поважни национални и државнички настани од 2001 година, тој преку ноќ, без испукан куршум стана херој. Но, пред сè, херој кој со умисла го создаде ВМРО-ДПМНЕ.

### АМБИЦИОЗНИ ПРЕПУКУВАЊА

Во значењето на личноста и на поранешната позиција на пратеникот Владо Бучковски, кој втрнчен меѓу чеканот (судот и правдата) и наковалната (политиката и внатрешните односи во СДСМ), владејачката партија бара политичко алиби за слабите параметри во другите области во државата, кои одат во контекст на севкупните состојби во земјата.

Според ова, генералот Методи Стамболиски би требало да претставува колатерална штета, која е предизвикана од страна на амбициозните случувања и препукувања на релација СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.

Меѓутоа, поради големиот медиумски ефект се премолчува или намерно се занемарува улогата на судот, кој тре-

ба да оцени дали има или нема криминал во купувањето резервни делови за тенковите Т-55.

Со дефокусирањето на проблемот, кој инволвира три високи позиции - поранешен министер за одбрана, генерал и директор на фирма, се дислоцираат условите за коруптивно однесување во Министерството за одбрана и во АРМ, кое одамна треба добро да се прочешла, бидејќи сомневањата многу од рано тропаат на нивни врати. Но, во меѓувреме никој немаше политичка храброст да ги открие аргументите за лошото коруптивно работење во МО и во АРМ.

Имено, ниту една досегашна политичка елита не одговори каде и зошто заминаа тенковите Т-55. Колку пари беа потрошени за купување оружје од Украина во 2001 година и во чии џебови отиде провизијата од оваа зделка?

Доколку се пронајде политичка волја за да се одговори на ова прашање, тогаш не само што ќе бидат затворени многу побитни и поголеми риби од македонската политика, туку ќе се одговори и на прашањето кој го измисли воениот конфликт од 2001 година и кој сè профитира од неа.

Во секој случај, генералот немаше да биде осамен, туку и многумина други соборци ќе му правеа друштво, бидејќи претходно никој не одговори што стана со договорите со фирмата "Миле Драгиќ" од Србија, за која веќе се води ме-

# А ПОЛИТИЧАРИТЕ И НА СТАРЕШИНИТЕ

гломански судски спор во дотичната држава. Во нивниот случај - државата беше оштетена за милионски суми. Затоа мора прецизно да се анализира работата на секое инволвирано лице во скандалот и притоа не смеете да расудуваме по принципот на "бабите и стриковците", бидејќи горепосочените лица не се надвор од законот.

Генералот Методи Стамболиски го напушти притворот, но откако Судот ја прифати неговата гаранција - патната исправа и станот кој вреди 100.000 евра.

Во врска со аферата, Стамболиски мудро молчи, единствено неговиот адвокат ја изразува позицијата на пензионираниот началник на ГШ на АРМ.

"Стамболиски е невин и сигурно тоа ќе го докаже во судскиот процес. Методи Стамболиски требаше и можеше да биде пуштен многу порано и без да се дава гаранција со недвижности, затоа што тој е човек на 60-годишна воз-

нералот во пензија Методи Стамболиски беше донесен пред истражен судија со лисици на раце. Одговорот дали во октомври или во ноември 2001 година ја оштетил државната каса за 1,8 милиони евра ќе биде даден на суд.

Според кривичната пријава на МВР, Стамболиски склучил штетен договор со МЗТ ФОРП, за набавка на резервни делови за бугарските тенкови Т-55, чие количество било четири пати поголемо од реалните потреби.

"Ваквата набавка не била во негови ингеренции, туку во ингеренции на началникот на секторот Г4. Инаку, обезбедени се и потврди од 2002 година, со кои е констатирано дека поголемиот дел од резервните делови воопшто не биле вградени во тенковите и тогашниот министер за одбрана донел наредба за нивно раздолжување", изјави портпаролот на МВР, Иво Котевски.

По приведувањето на генералот Стамболиски, во судот беше донесен и

беше претпоследен началник од старата ЈНА гарда, која ги мина сите воени школи на поранешната војска. Тој, како и многу други, им пречеше на тогашните американски консултанти (МПРИ), кои наместо да ја подготват Армијата за влез во НАТО, ја обезглавија. Подоцна се потврдија информациите дека МПРИ шуруваше и со ОНА, така што сите планови кои тогаш се подготвуваша за одбрана на земјата им беа давани на "тацна" на членовите на ОНА.

Генералот Стамболиски е во добри односи и со сегашниот началник на ГШ, Мирослав Стојановски кој, пак, го сметаат за ученик на сега починатиот генерал Панде Петровски. Во биографијата на обвинетиот генерал се наведува дека е роден на 10.4.1947 година во с. Мачево - Берово. Основното и средното образование го завршува во Берово. Во 1966 година се запишува на Воената академија за Копнените сили на ЈНА во Белград и ја завршува во 1970 година,

## А "СВЕТИОТ ГРАЛ" ВО ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Неколку години НАТО упорно инсистираше Македонија да се ослободи од деведесетте тенкови, кои како подарок ги доби од Бугарија. Според првите анализи, тогаш беше договорено да се уништат 60 тенка Т-55, додека другите 30 тенка, кои во меѓувреме беа ремонтирани во Украина, како и 31 тенк Т-72, кои Македонија ги набави за време на кризата во 2001 година, некако да бидат вклопени во новата структура на Армијата, како дел од тенковскиот баталјон составен според НАТО стандарди.



СТАРИТЕ ТЕНКОВИ Т-55 ЈА СПАСИЈА МАКЕДОНИЈА ОД РАСПАЌАЊЕ, ИАКО НЕКОИ САКААТ ДА ГИ ЗАКОПААТ ВО "ЗАБОРАВОТ"

раст, со профил и кариера кои се општо познати и немаше потреба да се бара и гаранција во облик на недвижности", изјави Трајче Китановски, адвокат на генералот.

Во врска со скандалот се огласи и сегашниот началник на ГШ на АРМ, генерал Мирослав Стојановски.

"Луѓето кои се инволвираны во таа активност веќе не се во оваа институција и од тие причини сметам дека и странците не ги упатуваат своите оценки за случувањата на адреса на оваа институција", истакна генерал Стојановски.

"Во овој момент јас немам сознанија дека било кој од присутните од меѓународната заедница во РМ го коментирал тоа, а особено да го адресирал на сметка на Министерството за одбрана".

Инаку, пред петнаесеттина дена ге-

Нелко Менкиновски, кој веќе е осуден за армиското оружје продавано во Бугарија, а притоа во тоа време бил главен на логистиката во МО.

### КАРИЕРАТА НА НАЧАЛНИКОТ

Генералот Методи Стамболиски беше началник на Генералштабот на АРМ во периодот од 19.9.2001 година до 12.3.2004 година. На оваа позиција тој дојде по оставката на генералот Панде Петровски, кој трагедијата кај Карпалак ја оцени како свој морален и етички пад, иако одговорноста за незгрижениот воен конвој требаше да ја понесе друг висок соработник од ГШ. Стамболиски

при што е произведен во чин потпоручник. Исто така, во 1988 година тој ја завршува и Командно-штабната академија на Високата школа за операции на ЈНА. Како артилерец ги минува сите чинови и унапредувања во една армија. Стамболиски учествува и во формирањето на АРМ. Од март 1992 до 1995 година е шеф на Секторот за операции при ГШ на АРМ. Во 1995 година е назначен за командант на Третиот армиски корпус, кој тогаш е стациониран во Скопје. Во 1996 година е командант на Вториот армиски корпус во Битола. На 18 август тогашниот претседател Киро Глигоров го произведува во бригаден генерал. Стамболиски е првиот командант на Првата гранична бригада, која тогаш е формирана според стандардите на НАТО, а на таа позиција останува до



11.2.2000 година. По првата посериозна трансформација на АРМ за влез во НАТО тој во 2001 година е назначен за шеф на секторот Г-3. Истовремено ги извршува и задачите на заменик-началник на ГШ на АРМ, по што од оваа позиција ја презема одговорноста за функционирањето на АРМ и за трансформацијата на Армијата за влез во Алијансата. Пред неколку години, во Брисел, се одржа состанок на ЕАПВК, началниците на ГШ на земјите кои преферираат за влез во Алијансата.

"Во рамките на планот за алокација на ресурсите почнат е развој на системот за долгорочно планирање, програмирање и буџетирање (ППБС) и преглед на тековните проценки на буџетот. Во областа на Министерството за одбрана е извршено ревидирање на политиката кон донираната опрема, изработен е преглед за приоритетно опремување и почнат е процесот за ослободување од тенковите Т-55 и авионите СУ-25", изјави генералот Стамболски во седиштето на НАТО во 2004 година, додавајќи дека Проектот за интегрирано гранично управување и пренесување на надлежностите за граничното обезбедување на МВР во 2005 година, бил во напредна фаза.

"Со заокружување на Програмата за реформите во 2007 година - потенцирал генералот - планираната мирновременска сила ќе изнесува 12.858 лица, од кои 70 проценти професионалци и 30 проценти регрути. Исто така, планирано е резервниот состав да брои околу 16.000 лица, или вкупна воена сила од околу 29.000 лица. Со изработка на Стратегијскиот одбранбен преглед можна е понатамошна редукција на персоналот во согласност со можностите и потребите. Изработена е долгорочна програма за привлекување на припадниците на етничките заедници во одбранбените структури".

## МОДЕРНИЗАЦИЈА НА АРМ

Но, од тогаш до денес се случува многу крупни промени, како на професионален така и на политички план.



**ДОДЕКА БЕШЕ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА ВЛАДО БУЧКОВСКИ ПРИМАШЕ ВОЈНИЧКИ "РАПОРТИ", НО СЕГА ТОЈ ЌЕ ТРЕБА ДА Ѐ РАПОРТИРА НА ПРАВДАТА, БИДЕЈЌИ САМО ТАА ЌЕ ОЦЕНИ ДАЛИ Е ВИНОВЕН ИЛИ НЕ**

Она што во овој момент е актуелно, а тоа се резервните делови за подарените бугарски тенкови Т-55, минаа низ неколку чудни политички, воени и економски одлуки.

Овие тенкови Бугарија ни ги подари во 1999 година. Меѓутоа, како на аспирант за членство во НАТО, Брисел ни нареди да се ослободиме од вишокот стари тенкови. Во текот на трансформацијата на Армијата, политичкото раководство на земјава луташе во своите проценки, така што подарокот не успеа да го обнови или да го продаде на трети земји. Поради ова пред некое време тие делумно беа уништени. Во овој процес само Словенија, која има слични економски и демографски параметри, успеа да се избори да ги задржи старите југословенски тенкови и да ги модернизира, а не да ги уништи. Целиот процес на модернизација на тенковите, кој траел осум години "дежелата" ја чинел 53 милиони евра. Тој е изведен во соработка со израелска фирма специјализирана за модернизација на оружја. Словенечкиот 74. Оклопно-механизиран баталјон, стациониран во Марибор, целосно е опремен и модернизирани, така што старите тенкови носат ново име М-55 С1, кое во овој момент претставуваат модел од третата генерација на југословенскиот модел на тенк. Во нив сега има британски топ Л7 од 105 мм, нови пошироки гумени гасеници, нишанско-сензорски систем, поинаков израелски оклоп, нова радиоопрема, внатрешна комуникација итн. Модернизираниите тенкови овозможува Сло-

венија да добие дозвола од НАТО старото оружје да го вклопи во својата армска структура. Но, во текот на овој процес ниту еден лош глас не се слушна за некоја малверзација при реструктурирањето на Словенечката армија. Меѓутоа, Република Македонија не успеа да издејствува модернизација на оружјата, туку под постојан притисок се согласи на препораките на т.н. бриселски учители. Во меѓувреме сè се сведува на волшебната моќ на парите. Имено, таму каде што не може да се пробие дупчалката, тоа го прават паричките. Дали Словенците беа помудри од Македонците? Не, туку поразумни. Нивниот "скандинавски карактер на однесување и германско работење" од секогаш ги издвојувале од останатите балкански народи, кои на маргините од геостратешките воени поместувања го изедоа јадецот на моќните планери. Словенија паметно потроши 53 милиони евра. Таа поднови 30 стари тенкови, иако со нив можеше да купи нови 10 тенка Т-84, или да купи од постарите Т-72. Зошто Словенија се одлучи за оваа варијанта? Па, сметката е јасна. Оваа варијанта далеку е поевтина и пологична за оптоварувањето на нивниот буџет. Меѓутоа, во Македонија проблемот со старите тенкови беше сфатен од друга страна. Парите врзаа во клопче многу актери од 2001 година, така што сè друго е природна последица на карактерот на македонските политичари, но и на старешините на АРМ, кои ете дојдоа на удар на политичките дејствија.



## FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART, VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

		<b>Büro Makedonija</b> Tel. 048 / 473 315 Mob. 070 / 711 788	<b>Büro Stuttgart</b> Tel. 0711 / 8 17 78 72 Fax 0711 / 8 17 78 73 Mob. 0171 / 5 46 32 20 0172 / 7 62 20 49
---	---	--	---

570469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)